



## **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**

<b>Службен гласник на Општина Свети Николе</b> <b>Излегува по потреба</b>	<b>29.04. 2015 година</b> <b>ден месец година</b> <b>Свети Николе</b> <b>Број 7</b>	<b>ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА</b> <b>Трезорска сметка 10000000063010</b> <b>Буџетски корисник 7630140762- 630-10</b>
--	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК** **за објавување на Одлука за промена на улица во Општина** **Свети Николе**

Се објавува Одлука за промена на улица во Општина Свети Николе бр. 0801 – 304 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315**  
**29.04. 2015 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на чл.8 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти (Сл.весник на РМ бр. 66/04...136/11), а во согласност со „Правилникот за содржината, постапката за водење на електронска евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите и за содржината, постапката и начинот на водење на електронскиот регистар (Сл.весник на РМ бр. 152/07), како и „Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти“ утврдена од Советот на општина Свети Николе под број 0701-291 од 20.03.2012 година и „Листа за дополнување на Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти “ утврдена со Одлука на Советот на општина Свети Николе, број 0701-519 од 11.06.2013 година, Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04. 2015 година донесе

**О Д Л У К А**  
**За промена на име на улица во Општина Свети Николе**

**Чл.1**

Улицата „8-ми Септември“ во Свети Николе, со матичен број 41362300538 , шифра 0053 се преименува и ќе носи назив „Пела“.

**Чл.2**

Со оваа Одлука се менува само името на овој инфраструктурен објект, додека веќе доделениот матичен број останува истиот кој е веќе запишан во електронскиот регистар.

**Чл.3**

Промената на името на овој инфраструктурен објект ќе биде запишана во електронската евиденција која ја води Општината.

**Чл.4**

Оваа одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

**Бр.0801 - 304**  
**29.04. 2015 год**  
**Свети Николе**

**Совет на општина Свети Николе**  
**Претседател**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Одлука за продолжување на важењето на Стратегијата за локален економски развој на Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015**

Се објавува Одлука за продолжување на важењето на Стратегијата за локален економски развој на Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015 бр. 0801 – 305 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/2**  
**29.04. 2015 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
**Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМбр 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр.1/06) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**за продолжување на важењето на Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе за периодот од 2010 – 2015 година**

#### **Член 1**

Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе за периодот 2010-2015 год. усвоена од страна на Советот на Општина Свети Николе со Заклучок бр. 0701-169 од 17.02.2010 година продолжува да се применува во делот на нереализираните цели и активности до донесување на нова Стратегија за локален развој.

#### **Член 2**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Бр. 0801-305  
29.04.2015 год.  
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на – Одлука за еднократен отпис на долг**

Се објавува– Одлука за еднократен отпис на долг бр. 0801 – 306 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/3  
29.04. 2015 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр.05/02), како и член 3, 4, 11 став 3 и 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните(Службен весник на РМ бр.112/14), Совртот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година донесе

## **О Д Л У К А**

### **за еднократен отпис на долг**

#### **Член 1**

1. На лицето Цветан Трајковски од Свети Николе со ЕМБГ 2009988480007 му се отпишува долг во вкупен износ од 10.550,50 денари и тоа:

- Долг кон ЕВН Македонија АД Скопје износ од 9.960,50 денари
- Долг за комунална такса износ од 590,00 денари

2. На лицето Тони Арсенов од Свети Николе со ЕМБГ 2212967494512 му се отпишува долг во вкупен износ од 8.184,50 денари и тоа:

- Долг кон ЕВН Македонија АД Скопје износ од 7.103,50 денари
- Долг за комунална такса износ од 1.081,00 денари

#### **Член 2**

Одлуката задолжително да се достави до наведеното лице и до ЕВН Македонија заради бришење на отпишаниот долг од евиденцијата на неплатен износ.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр. 0801-306**  
**29.04.2015г.**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлука за определување имиња на улици во Општина Свети Николе**

Се објавува Одлука за определување имиња на улици во Општина Свети Николе бр. 0801 – 307 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/4  
29.04. 2015 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 8 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти (Сл.весник на РМ бр.66/04, 55/07, 145/10 и 136/11), а во согласност со Правилникот за содржината, постапката на водење на електронска евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите и за содржината, постапката и начинот на водење на електронскиот регистар (Сл.весник на РМ бр.152/07) и утврдената Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Свети Николе, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04. 2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за определување имиња на улици во Општина Свети Николе**

**Чл.1**

На улиците во населбата „Рудина“ кои на мапите во Одделението за урбанизам и заштита на животна средина при општина Свети Николе се означени со букви од македонската азбука, и тоа почнувајќи од буквата „А“ заклучно со буквата „У“ им се определуваат имиња како што следи:

ОЗНАКА ОД МАПАТА	ИМЕ КОЕ СЕ ОПРЕДЕЛУВА	ПАРНИ БРОЕВИ ОД -- ДО ЗАКЛУЧНО	НЕПАРНИ БРОЕВИ ОД –ДО ЗАКЛУЧНО
А	ЖИВКО ЧИНГО	2-22	1-13
Б	ИНДУСТРИСКА	2-36	1-3
В	ЃУРИШКА	2-8	1-13
Г	БЛАЖЕ КОНЕСКИ	2-20	1-15
Д	БОГОСЛОВСКА	2-24	1-15
Ѓ	БАЛКАНСКА	2-30	1-13
Е	РАЈКО ЖИНЗИФОВ	2-6	1-25
Ж	ЦАР САМУИЛ	2-16	1-15
З	ЈУРИЈ ГАГАРИН	2-12	1-45
С	МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ	2-10	1-17
И	ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	2-18	1-33
Ј	ПЕРЕ ТОШЕВ	2-14	1-19
К	МАКСИМ ГОРКИ	2-14	1-
Л	ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ	2-28	1-19
Љ	НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ	2-10	1-17
М	ПАРТЕНИЈ ЗОГРАФСКИ	2-18	-
Н	НИКОЛА ТЕСЛА	2-14	1-13
Њ	ЃОРГИ СУГАРЕВ	2-10	1-11

О	АЛБЕРТ АЈНШТАЈН	2-20	1-15
П	МАЈКА ТЕРЕЗА	2-12	1-11
Р	ВИКТОР ИГО	2-18	1-27
С	СИРМА ВОЈВОДА	2-16	1-17
Т	КИРО ГЛИГОРОВ	2-24	1-11
Ќ	АЛЕКСАНДАР ТУРУНЦЕВ	2-12	1-29
У	МАКЕДОНСКА ПРЕРОДБА	2-10	1-11

#### Чл.2

Бидејќи со оваа Одлука се определуваат имиња на улици кои досега не беа евидентирани во електронската евиденција на општината, истите од страна на Централниот регистар на РМ ќе добијат и посебни матични броеви.

#### Чл.3

По стапувањето во сила на оваа Одлука, истата ќе биде доставена до Централниот регистар на РМ во рок од 15 дена, заради упис на податоците во електронската евиденција.

#### Чл.4

За имињата кои се определени за улиците од чл. 1 на оваа Одлука, општина Свети Николе да ги информира граѓаните преку средствата за јавно информирање и други форми на информирање (огласна табла, Веб страна на општината и сл.)

#### Чл.5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Свети Николе“.

**Бр. 0801 - 307**  
**29.04. 2015 година**  
**Свети Николе**

**Претседател**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на вардарски плански регион за 2014 година**

Се објавува Заклучок за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на вардарски плански регион за 2014 година бр. 0801 – 308 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/5  
29.04. 2015 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден - 29.04.2015 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на вардарски плански регион за 2014 година**

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на вардарски плански регион за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Бр.0801 - 308  
29.04.2015 година  
Свети Николе**

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2014 година**

Се објавува Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2014 година бр. 0801 – 309 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/6  
29.04. 2015 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04. 2015 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2014 година**

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0801 - 309**  
**29.04. 2015 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за објавување на Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал Први – од 01.01. 2015 година до 31.03. 2015 година**

Се објавува Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал Први – од 01.01. 2015 година до 31.03. 2015 година бр. 0801 – 310 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/7**  
**29.04. 2015 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
**Зоран Тасев с.р.**



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2015 година**

Се објавува Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2015 година бр. 0801 – 311 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/8  
29.04. 2015 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Зоран Тасев с.р.**

#### **ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ПРВИОТ КВАРТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА**

Општина Свети Николе во текот на првиот квартал од 01.01.2015 до 31.03.2015 година има реализација на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен износ од **66.556.436,00 денари** или изразено во процент изнесува **20,10 %**, споредено план со реализација.

Основниот буџет на Општина Свети Николе за првиот квартал има реализација од **17.221.741,00** денари или изразено во проценти изнесува **11,93%**. Следејќи ја историјата на базата на податоците за реализацијата во последните пет години мораме да напоменеме дека првиот квартал од 2015 годината е на ниво кое би требало да го има за овој квартал. Со анализата која е направена во одделението за финансии и буџет констатирано е дека општината постепено ја зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата на заостанатите обврски кон коминентите и се обидува да оствари максимално прибирање на приходите со што би се овозможило поголема финансиска сигурност. Според вкупните приходи општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен износ од **19.538.256,00** денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од **17.221.741,00** и салдо на 31.03.2015 во износ од **2.316.515,00** денари.

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата на плата, надоместоци и придонеси има потрошено **6.235.579,00**, а остатокот на средства се за исплата на обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да се воведат максимална финансиска контрола и дисциплина во делот на исплатата на основниот буџет.

Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како реализација/план за овој прв квартал од 2015 се добива следната слика на реализација на трошоци во основниот буџет:

- За плати и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се потрошени **34,21%** од вкупните расходи, а соодносот реализација/план е **23,43%**
- За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено трошок кој изразен во


процент изнесува **0,34%** од вкупните трошоци или во денари изразено изнесува **57.881,00** денари, а соодносот реализација/план е **8,47%**



- За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта ) исплатени се **27,27%** од планираните трошоци или во денари изразено изнесува **2.853.251,00** денари, а во однос на вкупните трошоци е **16,57%**
- За материјали и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран како и сите поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и набавката на материјали за посебни намени, самиот износ за овие трошоци изнесува **238.730,00** или **2,51%** од планираните трошоци, во однос на вкупните трошоци реализирано е **1,39%**
- За поправки и одржување на моторни возила, поправка и замена на резервни делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на општината како и за одржување на зелени површини се потрошени средства во износ од **492.947,00** денари или во проценти **5,65%** од планираното, во однос на вкупните трошоци реализирано е **2,86%**
- За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено определени услуги кон општината, надомест за експропријација , исплата на проекти за урбанистички и просторни планови, примарна заштита, услуги за копирање и печатење има реализирано **9,11%** од вкупните расходи, а реализирано во однос на планирано е **8,61%**
- За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на семинари и конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и странски заедници има издвоено средства во износ од **828.345,00** денари или **31,47%**, а во однос на вкупните расходи **4,81%**
- На ставките кои се однесуваат за исплатата на невладини организации, здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации од невладин сектор има остварување во овој прв квартал од годината во износ од **304.000,00** денари или изразено во проценти **14,78%**, а во однос на вкупните расходи е **1,77%**
- За разни трансфери има исплатено **244.562,00** денари и процентот изнесува **6,68%**, а во однос на вкупните расходи е **1,42%**
- Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и награда за новороденчина изнесува **318.702,00** денари или тоа изразено во процент изнесува **21,83%**, а во однос на вкупните расходи е реализирано **1,85%**
- За изградба и реконструкција на патишта улици и автопати има реализација во износ од **3.723.482,00** или процентуално изнесува **7,11%**, во однос на вкупните расходи реализацијата е **21,62%**

Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на општина Свети Николе за прв квартал за 2015 година. Можеме да констатираме дека имаме мошне добра реализација и на приходите и на расходите со максимално остварување на приходите и расходите од **11,93%** .

Во делот за наместките дотации мора да се каже дека тие се реализирани во износ од **35.176.113,00** денари или изразено во проценти **25,14%**. Динамиката на реализација е на идеална страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2015 година имаме поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат до локално ниво средствата не се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на решение за овој проблем која е непосредно проблем на сите нас како општина. Особено има проблем во делот на сервисирање на оперативните трошоци кои се иако минимални не можат комплетно да се извршат и исплатат од страна на буџетските корисници. Вкупната реализација на расходната страна на буџетските корисници изнесува **35.077.203,00** денари или изразено **24,07%** реализирано во однос на планирано.

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот изнесува **20,62 %**. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво и се на многу на повисоко ниво на реализација споредено со претходната година .





Според погоре прикажаниот графikon може да се констатира дека Општина Свети Николе по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата за соодветните политики во сите области кои ги има зацртано и предвидено за 2015 година.

**Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи во Основниот Буџет во првиот квартал за 2015**

конто	Опис на приход	Планирано	Реализирано
711	Данок од доход, добивка и капитални добивки	1.625.000,00	385.384,00
713	Даноци на имот	22.600.000,00	1.385.325,00
717	Даноци на специфични услуги	49.399.352,00	5.102.512,00
718	Такси за користење или вршење на дејност	5.460.000,00	115.351,00
722	Такси и надоместоци	650.000,00	200.033,00
723	Административни такси и надоместоци	3.210.000,00	241.920,00
724	Други Владини услуги	300.000,00	
725	Други неданочни приходи	2.100.000,00	262.947,00
741	Трансфери од други нивоа на власт	26.097.412,00	8.279.020,00
742	Донации од странство		
731	Продажба на капитални средства	5.810.231,00	
733	Продажба на земјиште и нематријално вложување	27.069.039,00	1.249.249,00
	<b>Вкупно</b>	<b>144.321.034,00</b>	<b>17.221.741,00</b>

Бр. 0801 – 311

Совет на Општина Свети Николе

29.04.2015г.

Председател,

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлука за донесување на УПВНМ за КО Амзабегово, индустриска зона  
“Овче Поле” Свети Николе – плански опфат од 58,05ха, за плански период 2012 –  
2022година**

Се објавува Одлука за донесување на УПВНМ за КО Амзабегово, индустриска зона “Овче Поле” Свети Николе – плански опфат од 58,05ха, за плански период 2012 – 2022година бр. 0801 – 312 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/9  
29.04. 2015 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на чл.13 став 1,чл.24 став 8 и чл.25 став 5 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 , 70/13 “ и 163/13), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година донесе:

## **О Д Л У К А**

**За донесување на УПВНМ за КО Амзабегово,индустриска зона „Овче Поле” Свети Николе -  
плански опфат од 58,05ха, за плански период 2012-2022г.**

### **Чл.1**

Со оваа Одлука се донесува УПВНМ за КО Амзабегово,индустриска зона „Овче Поле” Свети Николе - со површина од 58,05ха, намена лесна и незагадувачка индустрија,за плански период 2012-2022г.

### **Чл.2**

Составен дел на оваа Одлука е извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.08-212/2 од 26.02.2013 година и Согласноста бр.24-7063/2 од 22.04.2015г. издадена од Министерство за транспорт и врски на детален урбанистичкиот план донесува УПВНМ за КО Амзабегово,индустриска зона „Овче Поле” Свети Николе, како и графичкиот дел од планот со тех.бр.24/12 од февруари 2015, изработен од дупи „Планерис” Куманово.

### **Чл.3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0801-312  
29.04.2015г.  
СветиНиколе**

**Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлука за пристапување кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 909/1, 909/2, 910/1 910/2, 911/1, 911/2, 912, 913, 914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во м.в.,„Бешкарач” КО Горобинци, Свети Николе**

Се објавува Одлука за пристапување кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 909/1, 909/2, 910/1 910/2, 911/1, 911/2, 912, 913, 914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во м.в.,„Бешкарач” КО Горобинци, Свети Николе бр. 0801 – 313 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/10  
29.04. 2015 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на чл.13 став 1 и чл.26 став 5 алинеја 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 70/13, и 163/14,,), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**За пристапување кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 909/1, 909/2, 910/1 910/2, 911/1, 911/2, 912, 913, 914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во м.в.,„Бешкарач” КО Горобинци, Свети Николе**

#### **Чл.1**

Со оваа Одлука се пристапува кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 909/1, 909/2, 910/1 910/2, 911/1, 911/2, 912, 913, 914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во м.в.,„Бешкарач” КО Горобинци Свети Николе со површина од 2.90 ха и намена Г2,Г3 и Г4(лесна и загадувачка индустрија)

#### **Чл.2**

Се задолжува Подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за изработка на планска програма и детален урбанистички план за соодветната урбана единица, и лиценцирана фирма за изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа за понатамошна постапка.

#### **Чл.3**

Сите трошкови поврзани со изготвување на целокупната документација и ангажман на стручни лица се на товар на подносителот на иницијативата согласно чл.17 став 7 од горе споменатиот закон.

#### **Чл.4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0801-313**

**29.04.2015г.**

**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**

**Претседател**

**Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлука за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода – пожар КО Патетино - Општина Свети Николе**

Се објавува Одлука за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода – пожар КО Патетино - Општина Свети Николе бр. 0801 – 314 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.04.2015 година.

**Бр. 0901– 315/11**

**29.04. 2015 год.**

**Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 10 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), а во врска со член 60 став 1 точка 1 и член 143 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита и спасување (пречистен текст) („Службен весник на РМ,, бр. 93/2012), Советот на Општина Свети Николе на одржаната седница на ден 29.04. 2015 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за усвојување на Елаборатот за проценка на штета од елементарна непогода-пожар**

**КО Патетино – Општина Свети Николе**

#### **Член 1**

СЕ УСВОЈУВА ВО ЦЕЛОСТ Елаборатот за проценка на штета од елементарна непогода-пожар, изготвен од општинската Комисија за проценка и утврдување на висина на штета настаната од природни непогоди, формирана со Решение на Градоначалникот на Општина Свети Николе бр.0901-151/9 од 24.04.2015 година, а кој се однесува за настанатата штета на територија на Општина Свети Николе на 16.07.2012 година.



## **Член 2**

Се задолжуваат стручните служби на Општина Свети Николе усвоениот Елаборат да го достават до Влада на Република Македонија, Министерство за финансии, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Републичка комисија за проценка на штети од елементарни непогоди, Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство при Собрание на РМ и Државен завод за статистика.

## **Член 3**

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот кога ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Бр.0801-314**

**Претседател на Совет на Општина Свети Николе**

**29.04.2015 година**

**Илија Стоилев с.р.**

**Свети Николе**

## СОДРЖИНА

1. Одлука за промена на улица во Општина Свети Николе . . . . .	стр.1
2. Одлука за продолжување на важењето на Стратегијата за локален економски развој на Општина Свети Николе за период од 2010 – 2015 . . . . .	стр.2
3. Одлука за еднократен отпис на долг . . . . .	стр.3
4. Одлука за определување имиња на улици во Општина Свети Николе. . . . .	стр.4
5. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на вардарски плански регион за 2014 година. . . . .	стр.5
6. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2014 година. . . . .	стр.7
7. Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал Први – од 01.01. 2015 година до 31.03. 2015 година. . . . .	стр.8
8. Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2015 година . . . . .	стр.10
9. Одлука за донесување на УПВНМ за КО Амзабегово, индустриска зона “Овче Поле” Свети Николе – плански опфат од 58,05ха, за плански период 2012 – 2022 година. . . . .	стр.14
10. Одлука за пристапување кон изработка на УПВНМ за КП бр. 905, 906/2, 909/1, 909/2, 910/1 910/2, 911/1, 911/2, 912, 913, 914 и дел од КП бр.4597/1, 917, 918, 919, 979, во м.в., „Бешкарач” КО Горобинци, Свети Николе . . . . .	стр.15
11. Елаборат за проценка на штета од елементарна непогода – пожар, К.О. Патетино - Општина Свети Николе од 16.07. 2012 година . . . . .	стр.16

**Бр.0801-316**  
**29.04.2015г.**  
**СветиНиколе**